



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 65882 683-1125

Четврток, 23 мај 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 27

ГОД. XXX

Цена на овој број е 8 динари. — Претплатата за 1974 година изнесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристича бр 1 Пошт. факс 226 — Телефони: централа 650-135; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-132; Комерцијален сектор 651 611; Телекс 11756

431.

Врз основа на точка 1 од Одлуката за одредување на стоките за кои стоконите контингенти и девизните контингенти ги утврдува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/72 и 41/73), на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, а по претходно прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ И НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1974 ГОДИНА

1. Во Наредбата за утврдување на стоконите контингенти и на девизните контингенти за увоз на стоки во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/74, 11/74, 13/74 и 19/74) во точка 2 под 1 Репродукциони материјали по редниот број 21 се додаваат три нови редни броеви, кои гласат:

„Реден број“	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименовање	Количина односно вредност
1	2	3	4
22	27.01/1д-2	Прав од камен јаглен	2.500 тони
23	37.03/1	Фотографска хартија црно-бела	170.000 динари
24	38.08/1 38.03/36-1	Колофониум полимеризиран и оксидиран Вкупно колофониум 732 тони“.	

Во истата точка под 2 Стоки за широка потрошувачка по редниот број 9 се додава нов реден број 10, кој гласи:

„Реден број“	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименовање	Количина, односно вредност
1	2	3	4
10	10.05/2	Пченка за исхрана на добиток	100.000 тони“.

2. Во точка 4а зборовите: „8 и 9“ се заменуваат со зборовите: „8, 9 и 10“.

3 Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 13007

14 мај 1974 година

Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
д-р Емил Лудвигер, с. р.

432.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), Сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Die Welt“, број 73 од 27 март 1974 година, кој излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/158
28 април 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

433.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на списанието „Der Spiegel“, број 12 од 18 март 1974 година, кое излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/154
12 април 1974 година
Белград

Сојузен секретар за
внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

434.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), Сојузниот секретар за внатрешни работи до-несува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-турањето на весникот „Kleine Zeitung“, број 76 од 31 март 1974 година, кој излегува на германски ја-зик во Грац, Австрија.

Бр. 650-1-22/156
18 април 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

435.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), Сојузниот секретар за внатрешни работи до-несува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL“

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-турањето на списанието „Der Spiegel“, број 14 од 1 април 1974 година, кое излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/157
18 април 1974 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Лука Бановиќ, с. р.

436.

Врз основа на член 216 став 1, во врска со член 80 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73), директорот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА
ПОСАДА НА ВОЗДУХОПЛОВ

Член 1

Југословенски воздухоплов, освен југословенски воен воздухоплов, мора да има посада која, според својот број и состав, му овозможува на воздухопловот безбедна воздушна пловидба.

По исклучок, одредбите на овој правилник се применуваат и на југословенски воени воздухоплови ако тие воздухоплови се користат за стопански цели или за други цели што не се сметаат како воени, или ако имаат посада чии членови не се сметаат како воени лица.

Член 2

Бројот и составот на членовите на посада на воз-духоплов одредени со овој правилник претставуваат најмал број лица оспособени за вршење одредени стручни работи на воздухоплов, што воздухопловот мора да ги има за време на воздушната пловидба.

Член 3

Воздухоплов што врши јавен воздушен сообра-кај мора да има прв пилот (капетан на воздухопловот) и втор пилот.

Покрај првиот и вториот пилот, воздухопловот од став 1 на овој член треба да ги има и следните членови на посадата:

1) еден авиомеханичар — летач, ако со технич-кото упатство за користење на воздухопловот е предвидено такво работно место и е одреден него-виот обем на работата во текот на летањето;

2) еден навигатор — летач, ако воздухопловот лета преку големи водени површини или подрачја на кои не постојат средства за водење воздухоплови од земјата, а летањето трае подолго од 3 часа непре-кинато.

Член 4

Воздухоплов што врши превоз на патници во јавниот воздушен сообракај, а чиј простор за пат-ници (патничка кабина) е одвоен со преграда од пи-лотската кабина, мора, покрај членовите на поса-дата од член 3 на овој правилник, да има и домакин.

Бројот на домакините при превозот на патници во јавниот воздушен сообракај зависи од бројот и распоредот на излезите и на помошните излези на воздухопловот.

За секој излез се одредува по еден домакин, а за помошните излези бројот на домакините се одредува со техничкото упатство за користење на воздухо-пловот.

Член 5

Воздухоплов што врши воздушен сообракај и има најмногу 8 седишта, вклучувајќи го и седиштето на пилотот, односно соодветна носивост на товар, а чие непрекинато летање не трае подолго од 4 часа, може да има само еден пилот.

Член 6

Воздухоплов што не врши воздушен сообракај туку служи за вршење на други стопански дејности, управни работи, научноистражувачка работа, служба на итна помош, спортска дејност или се користи за други цели, а чија максимална дозволена тежина при полетувањето не преминува 5 тони, може да има само еден пилот.

Воздухопловот од став 1 на овој член чија мак-симална дозволена тежина при полетувањето пре-минува 5 тони и кој има вградени дупли команди, мора да има прв пилот (капетан на воздухопловот) и втор пилот.

Член 7

Носителот на правото на користење, односно сопственикот на воздухопловот, е должен постојната состојба во поглед на бројот и составот на членовите на посадата на воздухопловот да ја доведе во соглас-ност со одредбите од овој правилник во рок од 3 ме-сеци од денот на влегувањето во сила на овој пра-вилник.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-вилник престанува да важи Правилникот за бројот и составот на членови на посада на воздухоплови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/65).

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1362/1
8 февруари 1974 година
Београд

Директор
на Сојузната управа
за цивилна воздушна
пловидба,

Милован Гокановиќ, с. р

437.

Врз основа на чл. 216 и 217, во врска со член 86 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73), во спогодба со сојузниот секретар за труд и социјална политика, директорот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ТРАЕЊЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, НА ВРЕМЕТО НА ЛЕТАЊЕТО, БРОЈОТ НА ПОЛЕТУВАЊАТА И СЛЕТУВАЊАТА ВО ТЕКОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ И ЗА ДОЛЖИНАТА НА ДНЕВНИОТ ОДМОР НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДАТА НА ВОЗДУХОПЛОВ

I. Општи одредби

Член 1

Заради безбедност на воздушната пловидба со овој правилник се пропишуваат траењето на работното време, времето на летањето, бројот на полетувањата и слетувањата во текот на работното време и должината на траењето на дневниот одмор на членовите на посадата на воздухоплов.

Член 2

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења, и тоа:

1) работно време на член на посада кој лета во јавниот воздушен сообраќај е времето што ќе го помине на работа од еден час пред времето одредено за полетување до триесет минути по последното слетување — ако лета на кратки и средни линии, односно времето што ќе го помине на работа од еден час и триесет минути пред времето одредено за полетување до еден час по слетувањето — ако лета на долги линии.

Како работно време на член на посадата од став 1 на оваа точка се подразбира и времето на чекањето поради задоцнување на воздухоплов во поаѓање, времето помеѓу слетувањето и повторното полетување на попатни аеродроми, времето на дежурство, времето на патувањето на летачка должност кое не почнува или не се завршува на аеродромот на кој се наоѓа седиштето на организацијата на здружениот труд или на друга самоуправна организација односно заедница во која членот на посадата е вработен, како и времето поминато на други работи надвор од времето на летањето;

2) работно време на член на посада кој лета заради вршење на стопанска дејност, управни работи, научноистражувачка работа, служба на итна помош, спортска дејност, испитување на воздухоплов, школување на посада на воздухоплов, или за други цели е времето што членот на посада ќе го помине на работа од моментот на доаѓањето на работа до завршетокот на работата;

3) време на летање на член на посада е времето што членот на посада ќе го помине во летање од моментот на пуштањето во работа на моторите на воздухопловот до моментот на запирањето на моторите на воздухопловот по слетувањето;

4) број на полетувања и слетувања е бројот на полетувањата и слетувањата на воздухопловот што членот на посада ќе ги изврши во текот на работното време;

5) дневен одмор е времето помеѓу две летачки задачи во кое членот на посада е ослободен од сè каква должност.

II. Работно време

Член 3

Работното време на член на посада може да трае 12 часа во текот на 24 часа, со тоа што вкупниот збир на работните часови во текот на еден календарски месец да не премине 182 часа.

По исклучок, работното време на член на посада може да трае и подолго од 12 часа во текот на 24 часа ако воздухопловот има вудвоена посада и ако на членот на посада му се обезбеди непрекинат дневен одмор одреден во член 7 на овој правилник.

III. Време на летањето

Член 4

Времето на летањето на член на посада на воздухоплов во јавниот воздушен сообраќај во текот на 24 часа изнесува најмногу:

1) на млазни воздухоплови со една посада (прв пилот — капетан на воздухопловот, втор пилот и домаќини на воздухопловот) — 8 часа;

2) на млазни воздухоплови со проширена посада (двајца први пилоти, од кои едниот е капетан на воздухопловот, еден втор пилот, еден авиомеханичар — летач и домаќини на воздухопловот) — 12 часа;

3) на млазен воздухоплов со вудвоена посада (двајца први пилоти, од кои едниот е капетан на воздухопловот, двајца втори пилоти, двајца авиомеханичари — летачи и домаќини на воздухопловот) и со обезбедено легло за една посада — 16 часа.

За воздухопловите од став 1 на овој член времето на летањето во текот на еден календарски месец изнесува најмногу 100 часа, во текот на три календарски месеци најмногу 270 часа и во текот на една календарска година најмногу 800 часа.

На клипни воздухоплови времето на летањето од ст. 1 и 2 на овој член може да биде зголемено до 10%.

За домаќините на воздухоплов времето на летањето од ст. 1, 2 и 3 на овој член може да биде зголемено до 20%, со тоа што вкупното работно време во текот на еден календарски месец да не смее да премине 182 часа.

Ако времето на летањето од ст. 1, 2 и 3 на овој член изнесува повеќе од 40 часа летање поке, вкупното време на летањето во текот на еден календарски месец не може да биде подолго од 60 часа.

Член 5

Времето на летањето на членовите на посада надвор од јавниот воздушен сообраќај во текот на 24 часа може да трае најмногу 4,30 часа ако летањето се врши во еднократно работно време, односно 6 часа ако летањето се врши во двократно работно време. Во случај на двократно работно време членовите на посада можат во првиот дел на работното време да летаат најмногу 3 часа.

Член 6

Членот на посада на воздухоплов во воздушниот сообраќај во текот на траењето на работното време може да има најмногу шест полетувања и шест слетувања.

IV. Одмори

Член 7

Непрекинат дневен одмор пред преземањето на следната летачка задача за член на посада изнесува

најмалку 4 часа — ако работното време трае 12 часа во текот на 24 часа, односно 18 до 24 часа — ако работното време трае подолго од 12 часа во текот на 24 часа.

Член 8

Ако член на посада вон од јавниот воздушен сообраќај работи во двократно работно време, дневниот одмор помеѓу првиот дел на работното време и вториот дел на работното време мора да трае најмалку 2 часа.

Член 9

По шест летачки денови едноподруго членот на посада на воздухоплов мора да има најмалку еден целосно слободен ден.

Ако член на посада на воздухоплов за пет денови оствари 36 часа летање, мора да има најмалку еден целосно слободен ден.

Во текот на календарскиот месец членот на посада на воздухоплов мора да има најмалку пет целосно слободни денови.

Член 10

Во нередовен јавен воздушен сообраќај (чартер-летање) членот на посада во текот на календарскиот месец мора да има најмалку пет целосно слободни денови.

Член 11

За членовите на посада на воздухоплов вон од јавниот воздушен сообраќај должината на дневниот одмор мора да изнесува најмалку 10 часа, ако времето на летањето во текот на 24 часа изнесувало 4,30 часа.

Ако времето на летањето во текот на 24 часа изнесува 6 часа, тоа членот на посада мора да му биде обезбеден непрекинат дневен одмор од најмалку 12 часа.

V. Казнени одредби

Член 12

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за воздухопловен прекршок организацијата на здружениот труд или друга самоуправна организација, односно заедница:

1) ако дозволи работното време и времето на летањето на членовите на посада да трае подолго отколку што со овој правилник е пропишано (чл. 3 до 5);

2) ако дозволи членот на посада во текот на работното време да изврши поголем број полетувања и слетувања од бројот пропишан со овој правилник (член 6);

3) ако за време на летањето во јавниот воздушен сообраќај, кој трае подолго од 12 часа, не им обезбеди на членовите на посада на воздухоплов непрекинат дневен одмор пропишан во чл. 7 и 8 од овој правилник;

4) ако испрати на летање член на посада на воздухоплов на кој не му изминало времето за одмор пропишано со овој правилник (член 11).

Ако некое од дејствијата од став 1 на оваа точка изврши одговорното лице во организацијата на здружениот труд или во друга самоуправна организација, односно заедница, ќе се казни со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

Член 13

Со парична казна од 1.000 до 3.000 динари ќе се казни за воздухопловен прекршок капетанот на воздухоплов:

1) ако самоиницијативно преземе управување со воздухоплов, пред истекот на времето за дневен одмор пропишано во член 7 од овој правилник;

2) ако управувањето со воздухоплов му го довери на член на посада на кој претходно не му изминало времето за дневен одмор пропишано во член 7 од овој правилник.

VI. Преодна и завршна одредба

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за траењето на работното време, времето на летањето, бројот на полетувањата и слетувањата во текот на работното време и за должината на дневниот одмор на летачкиот персонал („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65 и 42/73).

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, со тоа што одредбите на член 9 ст. 1 и 2 од овој правилник ќе се применуваат од 1 ноември 1974 година.

Бр. 1363/1
8 февруари 1974 година
Белград

Директор
на Сојузната управа
за цивилна воздушна
пловидба,
Милован Ѓокановиќ, с. р.

438.

Вра основа на член 14 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/73) во врска со одредбата на редниот број 9 од одделот Статистика на внатрешната трговија од Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1974 година, која е составен дел на Одлуката за донесување Програма на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/74), генералниот директор на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ ПОПИС НА МАГАЦИНСКИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВО СТОПАНСТВОТО (ТРГ-42)

1. Статистичкото истражување Попис на магацинските капацитети во стопанството (Трг-42) ќе се спроведе во периодот од 1 до 10 септември 1974 година.

2. Со истражувањето ќе се соберат податоци за капацитетите на магацините според видовите на магацините и количината на стоките што можат да се сместат во магацините, за опремата на магацините за манипулирање со стоките и со клима-уредите, за годината на изградбата на магацините и за книго-воствената вредност на магацините.

3. Истражувањето ќе се спроведе според упатствата и на обрасците што ќе ги утврди Сојузниот завод за статистика.

4. Во спроведувањето на ова истражување учествуваат Сојузниот завод за статистика, републичките и покраинските заводи за статистика, меѓоопштинските заводи за статистика и заводите за статистиката на собранијата на општините.

5. Податоците собрани со ова истражување ќе служат за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2423
10 мај 1974 година
Белград

Генерален директор
на Сојузниот завод
за статистика,
Ибрахим Латифиќ, с. р.

439.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГИМНАСТИЧКИ СПРАВИ И СПОРТСКИ РЕКВИЗИТИ

1. Во издание на југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Гимнастички справи:

— Уред за кругови и јаже — — — JUS Z.D1.032
— Морнарска скали — — — JUS Z.D1.071
— Јаже за качување — — — JUS Z.D1.072
— Вијача, долга — — — JUS Z.D1.073

Спортски реквизити:

— Врати за фудбал — — — JUS Z.D2.031
— Врати и мрежи за мал фудбал — — — JUS Z.D2.032
— Врати за ватерполо — — — JUS Z.D2.033
— Мрежи за фудбал — — — JUS Z.D2.034
— Мрежи за тенис — — — JUS Z.D2.035
— Мрежи за пинг-понг — — — JUS Z.D2.036
— Мрежи за бадминтон — — — JUS Z.D2.037

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение са задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1974 година.

Бр. 06-1486/1
5 март 1974 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

440.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ НА ВОЗИЛА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард: Електрични уреди за моторни возила. Означување на приклучоци — JUS N.P0.010

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение се применува од 1 јули 1974 година.

Бр. 14-1488/1
5 март 1974 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

441.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПОЖАРНИКАРСТВОТО

1. Во издание на југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Пожарникарска опрема:

— Символи — — — — — JUS Z.C1.001
— Разделница, двокрака, со вентили тип В/2С, DN 75/52 — — — JUS Z.C1.084
— Разделница, трикрака, со вентили тип В/2С-В, DN 75/52-75 — — — JUS Z.C1.085

Рачни и превозни апарати за гаснење пожар. Технички услови за испитување — — — — — JUS Z.C2.022

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кои е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1974 година.

Бр. 12-1489/1
5 март 1974 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

442.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА АНОДНАТА ОКСИДАЦИЈА НА АЛУМИНИУМ И НА АЛУМИНИУМСКИ ЛЕГУРИ

1. Во издание на југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Дефиниции, класификација и означување — — — — — JUS C.T7.220

Одредување на содржината на натриумхидроксид и на алуминиум во бања со натриумхидроксид — — — JUS C.T7.221

Одредување на содржината на слободна сулфурна киселина и на алуминиум во бања со сулфурна киселина — — — — — JUS C.T7.222

Одредување на содржината на оксалната киселина и на алуминиум во бања со оксална киселина — сулфурна киселина — — — — — JUS C.T7.223

Одредување на чистотата на дестилираната или на дејонизираната вода — — — — — JUS C.T7.224

Гравиметриско одредување на масата на оксидниот слој — — — — — JUS C.T7.225

Одредување дебелината на оксидниот слој со помош на микроскоп со светлосен пресек — — — — — JUS C.T7.227

Одредување на дебелината на оксидниот слој на водовртежните струи — — — — — JUS C.T7.228

Испитување на компактната на оксидниот слој со одредување на загубата на масата по потопување во раствор на фосфорна киселина и хромна киселина — — — — — JUS C.T7.231

Контрола на компактната на оксидниот слој со одредување на загубата на масата по потопувањето во кисел раствор — — — — — JUS C.T7.232

Контрола на компактната на оксидниот слој со одредување на адмитањата — — — — — JUS C.T7.233

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 август 1974 година.

Бр. 05-1491/1
5 март 1974 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

443.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БАКАР И БАКАРНИ ЛЕГУРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард: Бакар и бакарни легури за гмечење. Пресувани и влечени профили. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS C.D3.130

2. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точка 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1974 година.

Бр. 05-1493/1
5 март 1974 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

444.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СТАКЛЕНА АМБАЛАЖА ЗА ПРЕХРАБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 15 март 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за стаклена амбалажа за прехранбената индустрија, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат до 20% своите постојни затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, а според спецификациите утврдени во документацијата на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 202/1 од 15 мај 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 април 1974 година.

Претставници на производителите: Индустрија за стакло и стаклени влакна — Скопје, Стакларна „Храстник“ — Храстник, Српска фабрика стакла — Параќин и Творница стакла „Стража“ — Хум на Сутли.

Претставници на купувачите - потрошувачи: Творница уља — Загреб, „Жупски рубин“ — Крушевац, „Индексинио“ — Жупа — Александаровац, „Врџици“ — Врџачка Бања, „Чачанка“ — Чачак, ПИК „Таково“ — Горњи Милановац, „Будимка“ — Пожега, Здравилишце Слатина — Раденци, „Винопродукт“ — Загреб, „Аграрија“ — Конер, „Звечево“ — Славонска Пожега, „Суботичанка“ — Суботица, „Вино Воке“ — Пирот, „Сегестика“ — Сисак, „Далмацијавино“ — Сплит, „Тргопромет“ — Суботица, „Мараска“ — Задар, „Талис“ — Марибор, „Фрукталалко“ — Ајдовшчина, „Истравино“ — Риека, „Маријан Бадел“ — Загреб, „Неретва“ — Опuzен, „ЕТА“ — Камник, „Винарија“ — Мостар, „Петовија“ — Птуј, „Дана“ — Мирна, „Серво Михаљ“ — Домжале, „Вимал“ — Брчко, „НАВИП“ — Земун, „Прокупац“ — Белград, „Подгорка“ — Осечина, „Србијанка“ — Валево, Буковичка Бања — Аранѓеловац, Здравилишце Рогашка Слатина и „Витал“ — Врбас.

445.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЖИЧЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 6 март 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за жичени производи, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 19%, а според Ценовникот кој е составен дел на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 285/1 од 15 мај 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: РМК „Зеница“ ООУР „Бихак“ — Бихак, РМК „Зеница“ ООУР „Петар Драпшин“ — Нови Сад, „Милан Видак“ — Футог, Жељезарна Јесенице — Јесенице, „ЖЕЧЕ“ — Карловац, „Донит“ — Медводе, „Жична“ — Цеље, „Ковинар“ — Јесенице, „Југомонт-Југобетон“ — Загреб, „Далмастрој“ — Сплит и „Браќа Кошуљчеви“ — Титов Велес.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Караорман“ — Скопје, „Инекс“ — Белград, „Сервисимпорт“ — Титоград, „Металка“ — Љубљана, „Копачник“ — Белград, „Техногвожђар“ — Нови Сад, „Жељпох“ — Загреб, „Огрев“ — Белград, „Електрометал“ — Белград, „Унис“ — Сараево, „Грама“ — Загреб, „Метал“ — Бања Лука, „Индустроградња“ — Загреб, „Темпо“ — Загреб, „Фероелектро“ — Сараево, „Градња“ — Солин, „Јела“ — Сплит, „Техноградња“ — Сплит, „Мелиорација“ — Сплит, „Конструктор“ — Сплит, „Градис“ — Љубљана, „Горење“ — Радовљица, „Проект“ — Крањ, „Универзал“ — Јесенице, „Сава“ — Кршко, „Сава“ — Јесенице, „Обнова“ — Љубљана, „Аутомострој“ — Загреб, „Керакомерц“ — Загреб, „Грапор“ — Загреб, „Југомонт-Југобетон“ — Загреб, „Инград“ — Цеље, „Бродоматеријал“ — Риека, „Меркур“ — Крањ, „Крка“ — Горица, „Развита“ — Метковиќ, „Гвожђар“ — Краљево, „Металсервис“ — Белград, „Технопромет“ — Белград, Радиоелектро — Крушевац, „Техномеркур“ — Карловац, „Јеклотехна“ — Марибор и „Далма“ — Сплит.

446.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРОДИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 6 март 1974 година

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за електроди за заварување, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 14%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 281/1 од 15 мај 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Електрода“ — Загреб, и Жељезарна — Јесенице.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Металка“ — Љубљана, „Техногвожђар“ — Нови Сад, „Метал“ — Бања Лука, „Фероелектро“ — Сараево, „Универзал“ — Јесенице, „Бродоматеријал“ — Риека, „Меркур“ — Крањ, „Гвожђар“ — Краљево, „Металсервис“ — Белград, „Технопромет“ — Белград, „Радиоелектро“ — Крушевац, „Јеклотехна“ — Марибор, „Феримпорт“ — Загреб, „Бродомеркур“ — Сплит, „Млиноопскрба“ — Загреб, „Инсталотехна“ — Загреб, „Челик“ — Белград и „Јавор“ — Витола.

447.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРГОВСКИ, ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ И КОВАНОЗАВАРЕНИ СИНЦИРИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 6 март 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за трговски, електрозаварени и ковано-заварени синцири, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 26,5%, а според Ценовникот кој е составен дел на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 282/1 од 15 мај 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Товарна вериг — Јесце, „Сила“ — Стара Моравица и РМК „Зеница“ ООУР „Металка“ — Пријавор.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Инекс“ — Белград, „Металка“ — Љубљана, „Техногвожђар“ — Нови Сад, „Жељпох“ — Загреб, „Електрометал“ — Белград, „Бродоматеријал“ — Риека, „Меркур“ — Крањ, „Металсервис“ — Белград, „Технопромет“ — Белград, „Јеклотехна“ — Марибор, „Бродомеркур“ — Сплит, „Бродокомерц“ — Риека, „Агротехника“ — Љубљана, „Феримпорт“ — Љубљана, „Боснауто“ — Сараево и „Ауто-Македонија“ — Скопје.

448.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РИБИНО БРАШНО

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 19 февруари 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за рибино брашно, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, најмногу до 0,17 динари за една протеинска единица.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 430/1 и бр. 345/1-2-3 од 8 мај 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Деламарис“ — Изола, „Мирна“ — Ровињ и „Адриа“ — Задар.

Претставници на купувачите-потрошувачи: ПК „Београд“ — Белград, „Агровојводина“ — Нови Сад, „Агробиро“ — Пула, ППК — Пазин, „Славонијапромет“ — Нови Сад и „Далма“ — Сплит.

449.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОЛОФОНИУМ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 11 декември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за колофониум, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) колофониум екстрактивен	до 11,50
2) колофониум смолен	до 12,50
3) колофониум полимеризиран — зајакнат	до 18

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 67/2 од 7 мај 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Котроман“ — Мокра Гора, „Терпентин“ — Вишеград и „Хелиос“ — Стари град на Хвару.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Творница папира — Дрвар, Фабрика целулозе и папира — Приедор, „Технохемија“ — Белград, „Славија“ — Нови Сад, „Кемикалија“ — Загреб, „Маврица“ — Љубљана и „Колинска“ — Љубљана.

450.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ИЗВОДНИ И РАЗВОДНИ ТЕЛЕФОНСКИ ДОЛАПЧИЊА, КАБЕЛСКИ РАЗВОДНИЦИ, ДОЛАПЧИЊА ЗА ДИСПОЗИТИВИ И ЗА ПРИБОР ЗА САМОНОСИВИ КАБЛИ

1. Претставникот на производителите и претставниците на потрошувачите на 13 декември 1973 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за изводни и разводни телефонски долапчиња, кабелски разводници, долапчиња за диспозитиви и за прибор за самоносиви кабли, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 26%, а според Ценовишникот кој е составен дел на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 393/2 од 10 мај 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителите: ПТТ-радионица — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Електротехна“ — Љубљана, „Електроопскрба“ — Загреб и „Електротехна“ — Белград.

451.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РАМНО СТАКЛО

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 9 април 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за рамно стакло, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, за рамно стакло (влечено прозорско, леано орнамент и армирано) до 20%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 227/2 од 15 мај 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува наредниот ден од денот на потпишувањето.

Претставници на производителите: Индустрија стакла — Панчево и Индустрија стакла и рудници неметала — Липик.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Пословно удружение ООУР „Југостакло“ — Белград, „Металургија“ — Смедерево и „Граѓа“ — Кралево.

452.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВИЈЧЕНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 6 март 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за вијчени производи, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 19%, а според Ценовникот кој е составен дел на спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 284/1 од 15 мај 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Твик“ — Кљин, „Пламен“ — Кропа, Товарна Вериг — Лесце, „Градац“ — Валево, „Мин“ — Сврљиг, РМК „Зеница“ — ООУР „Петар Драпшин“ — Нови Сад, РМК „Зеница“ — ООУР Мркоњић Град — Мркоњић Град, „Микрон“ — Матуље, „Унис“ — Коњиц, „Утензилија“ — Загреб, „Товил“ — Љубљана и „Механотехника“ — Изола.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Металка“ — Љубљана, „Техногвожѓар“ — Нови Сад, „Жельох“ — Загреб, „Електрометал“ — Белград, „Метал“ — Бања Лука, „Фероелектро“ — Сараево, „Бродоматеријал“ — Риска, „Меркур“ — Крањ, „Гвожѓар“ — Кралево, „Металсервис“ — Белград, „Технопромет“ — Белград, „Феримпорт“ — Загреб, „Руднап“ — Белград, „Бродомеркур“ — Сплит, „Агропродукт“ — Суботица, ЖТП — Белград, ЖТП — Сараево, ЖТП — Загреб, ЖТП — Љубљана и „Куглекс“ — Белград.

453.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЛАБОКО СМРЗНАТИ И ДОРАБОТЕНИ РИБИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 9 април 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за длабоко смрзнати и доработени риби, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/kg
1) ослиќ режан 400 g	18
2) ослиќ филети 300 g, 400 g и 500 g	30
3) сардела со глава 500 g	16
4) сардела без глава 500 g	18,70
5) папалина 500 g	15
6) папалина во ским-пакување	16
7) скуша со глава 400 g	18
8) скуша режана 400 g	18
9) шарани 400 g	17
10) хамбургер 300 g	29
11) лигна режана во ским-пакувања	46,50
12) сипа пакувана	28,50
13) угор	37,40
14) мормор	41
15) панирани филети од ослиќ	34

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 430/1 и бр. 345/1, 2, 3 од 8 мај 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Мирна“ — Ровин и „Адриа“ — Задар.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Ледо“ — Задар, „Љубљанске млекарне“ — Љубљана, ООУР Трговачка мрежа ПК „Мирна“ — Ровин, „Рибопромет“ — Загреб и ПИК „Сомбор“ — Сомбор.

454.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА РИБНИ КОНЗЕРВИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 19 февруари 1974

година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за рибини конзерви, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, и тоа за:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1) производи од ситни сини риби | до 15% |
| 2) производи од скуша во масло | до 13% |
| 3) мешани конзерви од скуша | до 13% |
| 4) производи од тунина во масло | до 25% |
| 5) мешани конзерви од тунина | до 25% |
| 6) други стерилни рибини конзерви | до 15% |
| 7) посолени риби и преработки од риби | до 25% |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 430/1 и бр. 345/1-2-3 од 8 мај 1974 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Деламари“ — Изола, „Адриа“ — Задар, „Јадранка“ — Вела Лука, „Нептун“ — Комижа, „Сардина“ — Пестира, „Марденик“ — Сали (Дуги Оток), „Мирна“ — Ровињ, „Бродокомерц“ — Риека, „Риба“ — Риека, „Плава Лагуна“ — Пореч, и „Рибарство“ — Титоград.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Славија“ — Нови Сад, „Словенијапромет“ — Нови Сад, „Меркатор“ — Љубљана, „Меркс“ — Цеље, Предзеке робних кука „Београд“ — Белград, „Центроколонијал“ — Нови Сад, „Далма“ — Сплит, „Центропромет“ — Белград, „ПКБ Комерц“ — Белград, „Баново Врдо“ — Белград, „Јабука“ — Белград, „Центрокооп“ — Белград, „Нама“ — Загреб, „Звијезда“ — Загреб, „Тропромет“ — Загреб, „Униконзум“ — Загреб, „Исхрана“ — Пула, „Агропродукт-Пуланка“ — Пула, „Центроколонијал“ — Скопје, „Славија“ — Скопје, „Јадран“ — Неготин, „Импрес“ — Скопје, „Јадран“ — Ровињ, „Колопијал“ — Марибор, „Центер“ — Цеље, „Живила“ — Крањ, „Промет“ — Врбовско и „Мирна“ — Ровињ.

По извршеното споредување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Спогодбата за промена на затечените цени за азбестна лепенка, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/74, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЗБЕСТНА ЛЕПЕНКА

1. Во точка 1 под 2 наместо бројот: „4.130“ треба да стои бројот: „4.950“.

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 16 мај 1974 година.

По извршеното споредување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Спогодбата за промена на затечените цени за металуршки кокс, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕТАЛУРШКИ КОКС

Во точка 4 на крајот се додаваат запирка и изоставените зборови: „а ќе се применува од наредниот ден од денот на потпишувањето на спогодбата“.

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 16 мај 1974 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Спогодбата за промена на затечените цени за леарски кокс, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА СПОГОДБАТА ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАРСКИ КОКС

Во точка 4 на крајот се додаваат запирка и изоставените зборови: „а ќе се применува од наредниот ден од денот на потпишувањето на спогодбата“.

Од Стопанската комора на Југославија, Белград, 16 мај 1974 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА БИСАО

I

Се назначува

Бождар Станиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гвинеја, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гвинеја Бисао, со седиште во Конакри.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 7
30 април 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За помошник-сојузен секретар за надворешни работи се назначува Марко Врхунец, советник на Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 253
8 мај 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За помошник-сојузен секретар за надворешни работи се назначува Миљан Коматина, началник на Управата за меѓународна организација во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

Е. п. бр. 257
8 мај 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За помошник-сојузен секретар за надворешни работи се назначува Живан Берисављевиќ, советник на сојузниот секретар за надворешни работи.

Е. п. бр. 254
8 мај 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За помошник-сојузен секретар за надворешни работи се назначува Борислав Бадурина, советник на сојузниот секретар за надворешни работи.

Е. п. бр. 255
8 мај 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За помошник-сојузен секретар за надворешни работи се назначува Гојко Секуловски, советник на сојузниот секретар за надворешни работи.

Е. п. бр. 256
8 мај 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 26 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

За советник во Сојузниот извршен совет се назначува Бранислав Крстиќ, секретар на Комисијата за урбанизам и уредување на простор во Собранието на СФРЈ.

Именувањето ќе ги врши работите што се однесуваат на следењето на состојбата и согледувањето на појавите во областа на заштитата и унапредувањето на човековата средина и просторното уредување.

Е. п. бр. 252
8 мај 1974 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бажант Ђуре Вјекослав, Грандовец Феликса Феликс, Кепиц Јоже Мирко, Кушар Франца Петер, Просен Ивана Иван, Шуберт Петра Љубиша, Зубич Теја Саво;

— за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Брезар Франца Марјан, Модич Карела Ирена, Жанплонг Матије Милан.

Бр. 219
20 декември 1973 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за работата од посебно значење за бојевата готовност на Југословенската народна армија, а по повод дваесетгодишнината на работата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ремонтниот завод, Чачак.

Бр. 221
21 декември 1974 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

431. Наредба за измена и дополние на Наредбата за утврдување на стоквните контингенти и на девизните контингенти за увоз на стоки во 1974 година — — —	857
432. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ — —	857
433. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Der Spiegel“ — —	857
334. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“ — —	858
435. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Der Spiegel“ — —	858
436. Правилник за бројот и составот на членовите на посада на воздухоплови — —	858
437. Правилник за траењето на работното време, на времето на летањето, бројот на полетувањата и слетувањата во текот на работното време и за должината на дневниот одмор на членовите на посадата на воздухоплов — — — — —	859
438. Решение за спроведување на статистичкото истражување Попис на магацинските капацитети во стопанството (Трг-42) — — — — —	860
439. Решение за југословенските стандарди за гимнастички справи и спортски реквизити — — — — —	861
440. Решение за југословенскиот стандард за електрични апарати на возила — — — — —	861
441. Решение за југословенските стандарди од областа на пожарникарството — — — — —	861
442. Решение за југословенските стандарди од областа на анодната оксидација на алуминиум и на алуминиумски легури — — — — —	861
443. Решение за југословенскиот стандард за бакар и бакарни легури — — — — —	862
444. Спогодба за промена на затечените цени за стаклена амбалажа за прехранбената индустрија — — — — —	862
445. Спогодба за промена на затечените цени за жичени производи — — — — —	863
446. Спогодба за промена на затечените цени за електроди за заварување — — — — —	863
447. Спогодба за промена на затечените цени за трговски, електрозаварени и ковано-заварени синџири — — — — —	863
448. Спогодба за промена на затечените цени за рибино брашно — — — — —	864
449. Спогодба за промена на затечените цени за колофониум — — — — —	864
450. Спогодба за промена на затечените цени за изводни и разводни телефонски долапчиња, кабелски разводници, долапчиња за диспозитиви и за прибор за самоносиви кабли — — — — —	864
451. Спогодба за промена на затечените цени за рамно стакло — — — — —	864
452. Спогодба за промена на затечените цени за вијчени производи — — — — —	865
453. Спогодба за промена на затечените цени за длабоко смрзнати и доработени риби — — — — —	865
454. Спогодба за промена на затечените цени за рибини конзерви — — — — —	865
Исправка на Спогодбата за промена на затечените цени за азбестна лепенка — — — — —	866
Исправка на Спогодбата за промена на затечените цени за металуршки кокс — — — — —	866
Исправка на Спогодбата за промена на затечените цени за леарски кокс — — — — —	866
Укази — — — — —	866
Назначувања и разрешувања — — — — —	867
Одликувања — — — — —	868

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. Фах 226.
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17